



Република Северна Македонија

Министерство за култура

- Сектор за следење, развој и логистичка поддршка
 - Одделение за државни награди

Врз основа на член 19 став 1 алинеја 1 од Законот за државните награди („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/06, 54/07, 74/12 и 99/18) и Правилникот за работа на Одборот за доделување на државната награда „22 Ноември“ бр. 15-3158/4 од 03.04.2019 година, Министерството за култура распишува

КОНКУРС

ЗА ИЗРАБОТКА НА ИДЕЈНО ЛИКОВНО-ГРАФИЧКО РЕШЕНИЕ ЗА ДИПЛОМА И ПЛАКЕТА ЗА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „22 НОЕМВРИ“

I. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ НА КОНКУРСОТ

1. Набавувач на предметот на Конкурсот е Министерството за култура на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: набавувач).

2. Предмет на Конкурсот - Изработка на идејно ликовно-графичко решение за диплома и плакета за државната награда „22 Ноември“.

3. Опис на ликовно-графичкото решение: Со државната награда „22 Ноември“ се изразуваат елементите на националните, културните и историските обележја поврзани со Албанското писмо и истото треба да ги одразува заложбите и намените на државната награда, утврдени во член 4-б од Законот за изменување и дополнување на Законот за државните награди („Службен весник“ бр. 99/18), кој гласи: **„Со наградата „22 Ноември“ се оддава признание на луѓе од политичкиот, културниот и општествениот живот во Република Северна Македонија кои дале свој придонес во унапредување на меѓучовечкиот соживот и меѓусебното разбирање меѓу припадниците на различните заедници, култури и вери во Република Северна Македонија“**. Дипломата и плакетата се пишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на албански јазик и неговото латинско писмо.

II. УСЛОВИ И КАРАКТЕРИСТИКИ НА КОНКУРСОТ

4. Идејното ликовно-графичко решение за диплома и за плакета за државната награда „22 Ноември“ треба да ги има следниве карактеристики:

- за дипломата:

а) да ги содржи:

- Грб на Република Северна Македонија;



Република Северна Македонија

Министерство за култура

- Сектор за следење, развој и логистичка поддршка
 - Одделение за државни награди

- Република Северна Македонија – Одбор за доделување на државната награда „22 Ноември“;

- наслов на остварувањето и назив на областа, подрачјето, дејноста во која е постигнато остварувањето,

- име и презиме/назив на добитникот/добитниците;

- потпис од претседателот на Одборот

Дипломата се заверува со сув печат, со грбот на Република Северна Македонија

б) дипломата е со димензии: висина 40 см, ширина 28 см;

- за плакетата:

а) содржи ликовно решение и најосновни елементи од текстот на дипломата;

б) плакетата е со димензии 7,5 x 7,5 см.

Дипломата и плакетата треба да го содржат истиот ликовен мотив.

- Авторите на идејните решенија за диплома и за плакета на државната награда „22 Ноември“ се слободни во нивното изразување. Ликовно-графичкото решение треба да ја одразува суштината на државната награда „22 Ноември“ и нејзиниот опис наведен во точката 3.

- Испратените идејни решенија за дипломата и плакетата треба да бидат во дигитална и во печатена форма или друг тип графичка форма во размер 1:1, со прилог текстуално образложение за концептот на идејното графичко решение.

- Идејното решение треба да биде оригинално и досега неупотребувано.

III. ПРАВО НА УЧЕСТВО НА КОНКУРСОТ

5. Конкурсот е јавен и анонимен за учесниците. Право на учество на Конкурсот имаат сите правни и физички лица.

IV. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ И РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИТЕ

6. Идејните решенија треба да бидат доставени во затворена обвивка со натпис Конкурс за изработка на идејно ликовно-графичко решение за диплома и за плакета за државната награда „22 Ноември“ и со јасно напишана препорака: „**Не отворај!**“. Идејното решение треба да биде обележан со шифра (максимум пет букви или



Република Северна Македонија

Министерство за култура

- Сектор за следење, развој и логистичка поддршка
- Одделение за државни награди

броеви) и доставен и во дигитална и во печатена форма или друг тип графичка форма во размер 1:1. Податоците за авторот треба да се наведени во посебен, затворен плик, приложен со трудот и означен со истата шифра (адреса, улица, број, место град, телефон за контакт и е-адреса). Идејното решение треба да се достави во непросирна и запечатена обвивка обезбедена од оштетување при транспортот.

7. Конкурсот трае од 04.10.2019 до 18.10.2019 година, односно краен рок за доставување на Идејните решенија е 18 октомври 2019 година до 16:00 часот во архивата на Министерството за култура или по пошта на адреса: улица „Гуро Гаковиќ“ бр. 61, Скопје. Со доставувањето на Идејното решение во/до Министерството за култура, се смета дека секој учесник ги прифаќа пропозициите од Конкурсот.

V. НАГРАДИ И ОТКУП НА КОНКУРСОТ

8. Оценувањето на Идејните решенија ќе го врши стручна комисија врз основа на условите на Конкурсот кои произлегуваат од разработката на целите кои се предмет на овој Конкурс:

9. На Конкурсот ќе се доделат една награда и еден откуп во следниве нето-износи:

- награда _____ 40.000,00 денари;

- откуп _____ 20.000,00 денари.

VI. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД КОНКУРСОТ

10. Идејните решенија кои не ги содржат сите елементи опишани во поглавјето **II. УСЛОВИ И КАРАКТЕРИСТИКИ НА КОНКУРСОТ** и во поглавјето **IV. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ И РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИДЕЈНИТЕ РЕШЕНИЈА**, односно се некомплетни и ненавремено доставени, нема да бидат предмет на разгледување на комисијата. За резултатите од Конкурсот, кандидатите ќе бидат известени по писмен пат во рок од 45 дена, од денот на завршување на Конкурсот.

11. Министерството за култура ќе го откупи Идејното решение кој ќе ги задоволи пропозициите на Конкурсот во целост и ќе склучи авторски договор за користење на делото, односно за пренос на авторските права неопходни за натамошно користење на делото. Откупот, истовремено, ќе претставува и авторски надомест за отстапените права за користење на делото, што ќе бидат уредени со договор.

VII. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ



Република Северна Македонија

Министерство за култура

- Сектор за следење, развој и логистичка поддршка
 - Одделение за државни награди

12. За дополнителни појаснувања, сите заинтересирани може да се обратат кај одговорниот државен службеник во Министерството за култура, Марија Станчевска-Ѓоргова, или на телефонскиот број 02 3 240 509.

Министерството за култура

